



КБ ПУБЛИКУМ ИНВЕСТ
АД СКОПЈЕ

Бул. Мито Хаџивасилев Јасмин 50 :А
1000 Скопје, Македонија
++38923204490 :Т
++38923204494 :Ф
info@kbpublikum.com.mk :@
www.kbpublikum.com.mk :W

ИЗВЕШТАЈ ЗА ОСНОВНИТЕ ПОДАТОЦИ, И СТРУКТУРА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ИМОТОТ НА ОФ КБ Публикум – МБИ 10 (состојба на ден 31/12/2018)

| | |
|-------------------------------|----------|
| Датум на основање на фондот | 1.4.2017 |
| Валута на која гласат уделите | МКД |

Цели и инвестициона политика на фондот

Фондот има за цел реплицирање на македонскиот берзански индекс МБИ 10. Тоа значи дека најголемо учество во имотот на фондот ќе имаат сопственичките хартии од вредност на домашните издавачи, односно ќе доминира изложеноста кон домашниот пазар на капитал. За постигнување на целта фондот ќе користи пасивна стратегија на вложување додека МБИ 10 ќе се користи како репер за споредба на приносот од вложувањата во фондот. Во својот состав ги вклучува десете најликвидни акции и истиот представува соодветен агрегатен показател за квантифицирање на берзанските движења во Македонија. Согласно одлуките на Комисијата за берзански индекс која два пати во годината врши ревизија на индексот, Друштвото ќе настојува да направи соодветно усогласување на структурата на портфолиото на фондот доколку настанат некакви промени во структурата на индексот.

Стратегија на избор на инструменти од кои ќе се гради портфолиото на Фондот содржи високо ниво на ризик кое е карактеристично за оние фондови кои најголем дел од средствата ги инвестираат во акции.

Надоместоци и трошоци

Надоместокот за издавање на удели се пресметува на вкупниот износ на уплата, со примена на следниве стапки:

| | |
|---|------|
| - До 500.000,00 денари | 1,5% |
| - Од 500.001,00 денари до 1.500.000,00 денари | 1,0% |
| - Над 1.500.000,00 денари | 0,5% |

Доколку средствата се повлечат во рок пократок од една (1) години се наплаќа излезна провизија. Трошокот за откуп и исплата на удели се пресметува на вкупниот износ на исплатата, со примена на следниве стапки:

| | |
|---------------------|------|
| - До 1 една година | 1,0% |
| - Над 1 една година | 0,0% |

На годишно ниво Друштвото наплатува надоместок за управување со средствата во висина од 1,25% од нето вредноста на имотот на Фондот.

Надоместокот за депозитарна банка зависи од висината на вредноста на имотот на фондот, и тоа со примена на следниве стапки (на годишно ниво):

| | |
|---|-------|
| - До 1.000.000.000,00 денари | 0,25% |
| - Од 1.000.000.001,00 – 1.800.000.000,00 денари | 0,22% |
| - Над 1.800.000.001,00 денари | 0,20% |

| | |
|---|--------------------|
| Минимален износ на вложување | 1.000,00 МКД |
| Нето вредност на имотот на истекот на кварталот | 278.485.636,97 МКД |
| Цена на удел на истекот на кварталот | 144,3751 МКД |
| Просечен месечен принос (последни 12м.) | 2,2656% |
| Просечен месечен принос (последни 24 м.) | N/a |
| Просечен месечен принос (последни 60 м.) | N/a |
| Принос (од основање) | 44,3751% |
| Стандардна девијација (2018) | 13,2999% |
| Стандардна девијација (од основање) | 11,2699% |
| Ризична класа (1-најниска, 7-највисока) | 5 |


Движење на цена на удел




А. Географска изложеност




Б. Валутна изложеност



В. Структура по видови имот



Г. Секторска изложеност



| Најголемите 10 вложувања | % од НАВ |
|--------------------------|----------|
| КМБ | 18,89 |
| АЛК | 18,66 |
| МПТ | 16,24 |
| ГРНТ | 9,65 |
| Еуростандард Банка | 9,34 |
| ТНБ | 7,13 |
| МТУР | 5,59 |
| ТЕЛ | 4,71 |
| ОХБ | 3,96 |
| СТБ | 3,76 |